

# ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на точка 10.1.5 од Програмата на активности од областа на заштитата на животната средина и природата на подрачјето на Град Скопје за 2017 година (Службен гласник на Град Скопје бр.13 /16 и 7/17;) Градот Скопје објавува

## ЈАВЕН ПОВИК

### за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување печки на пелети за 2017 година

#### 1. Опис на Јавниот повик

1.1. Градот Скопје, со цел да ги стимулира жителите на Град Скопје (домаќинствата) за користење на обновливи извори на енергија за затоплување на своите домови, кои минимално ги загадуваат воздухот и почвата и не влијаат врз климатските промени, на жителите кои ќе купат печки на пелети од денот на објавување на Јавниот повик заклучно со 22.11.2017 година, ќе им обезбеди поврат на средства во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход.

1.2. Јавниот повик трае 7 календарски дена од денот на објавувањето заклучно со 22.11.2017 година и ќе биде реализиран по принципот „прв дојден прв услужен”.

1.3. Јавниот повик е објавен на веб страната на Град Скопје ([www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk)), во печатени и електронски медиуми.

#### 2. Критериуми за учество на Јавниот повик:

Барателот потребно е да ги исполни следниве критериуми за учество на Јавниот повик:

- да нема искористена субвенција за истата намена од било кој извор во Република Македонија,
- да е жител на град Скопје (општините во градот: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај),
- подносителот до поднесување на барањето да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут,
- новата печка на пелети да ја купи од денот на објавување до денот на завршување на Јавниот повик (7 работни дена) и таа да биде инсталирана на истата адреса од личната карта,
- да нема приклучок на градско централно греење во објектот каде што е инсталирана печката, без оглед на тоа дали се користи
- станбениот објект да не е во фаза на градба и во него подносителот да живее,
- да има платено данок на имот за објектот каде е инсталирана печката, заклучно со 2016 година.

#### 3. Начин на пријавување на Јавниот повик

3.1. Право на учество на овој Јавен повик имаат жителите на град Скопје (домаќинствата) во општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај, кои ќе купат печка на пелети за затоплување на својот станбен простор од денот на објавувањето на Јавниот повик до денот на завршувањето на повикот и ќе поднесат барање за искористување на

правото за надоместок. На Јавниот повик немаат право на учество домаќинствата кои имаат приклучок на градското централно греење, без оглед на тоа дали го користат, како и сопствениците на станбени објекти кои се сеуште во фаза на изградба и не живеат во објектите.

3.2. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека критериумите за учество се исполнети, барателот до Градот Скопје ги доставува следните документи:

- Барање за надоместок (Барањето може да се подигне во архивата на Град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на Градот: [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk)),

- Изјава заверена на нотар дека барателот и неговото семејство нема искористено право на поврат на средства за купување печка на пелети, на друг Јавен повик од било кој извор во Република Македонија,

- Доказ за жителство во Град Скопје, со доставување фотокопија на личната карта на барателот,

- Потврда за платен данок на имот за објектот каде што е инсталирана печката заклучно со 2016 година, за која барателот за субвенции е потребно да поднесе барање до архивата на Град Скопје на шалтер 1, 2 или 3 во барака 16,

- фотографија од печката која ја користи (дрва, јаглен, нафта или мазут)

- фотокопија од трансакциска сметка и

- Доказ дека е извршено купување на нова печка на пелети, и тоа со копија од фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со дата од денот на објавување на повикот до денот на завршување на повикот.

3.3. Печката на пелети треба да биде купена нова и да биде инсталирана во објектот каде што барателот живее согласно адреса на живеење од лична карта.

3.4. Само едно лице од семејство може да поднесе барање за добивање на надоместок.

3.5. Купувачот на печка на пелети своето барање за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците, заедно со потребната документација, треба да го достави во затворен плик до Град Скопје бул.Илинден бр.82, во архивата на Градот, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

3.6. На пликот треба да стои: Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Град Скопје за купување печки на пелети за 2017 година.

#### **4. Начин на спроведување на јавниот повик**

4.1. Градоначалникот со решение формира комисија за спроведување на Јавниот повик.

4.2. Комисијата е должна постапката да ја спроведе во две фази.

- во првата фаза Комисијата е потребно да ги разгледа пристигнатите барања и документацијата доставена во прилог,

- во втората фаза Комисијата ќе изврши теренски увид кај сите баратели кои ги исполниле наведените услови, ја купиле печката во предвидениот рок и ја инсталирале во живеалиштето според личната карта.

4.3 При теренска проверка од страна на најмалку 3 (три) члена на Комисијата, подносителот треба да овозможи пристап до објектот и просторијата во која е инсталирана набавената печка на пелети.

4.4. За пристигнатите и обработени барања од точка 4.2 алиинеја 1, ќе се води листа со следните податоци:

- име и презиме и адреса,
- датум и час на пристигнатата пријава на Јавниот повик,
- износ на надоместокот за барателот и износ на персоналниот данок на доход.

4.6. Исплатата на средствата ќе се врши sukcesивно, според редот на пристигнати пријави, по донесување на решенијата за усвојување на барањата од страна на градоначалникот на Град Скопје.

4.7 Доколку бидат исцрпени сите предвидените финансиски средства, Градот Скопје ќе ја информира јавноста дека Јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен.

## **5. Начин на остварување на правото на надоместок**

5.1. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата во рок од 20 дена од денот на завршување на Јавниот повик ќе донесе решение за усвојување на барањето и исплата на средства во износ од 70%, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход за барателите кои ги исполниле критериумите од овој јавен повик.

5.2 Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе донесе Решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на поднесување на барањето доколку барателот нема уредна и комплетна документација.

5.3 Градоначалникот ќе донесе решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на завршување на Јавниот повик доколку барателот не ја купил печката на пелети во предвидениот рок, не ја инсталирал печката на пелети, односно ја инсталирал во друг објект што се наоѓа на различна адреса од наведената согласно приложената документација, станбениот објект е во фаза на градба и во него подносителот не живее и доколку има приклучок на градско централно греење.

Бр. \_\_\_\_\_

С К О П Ј Е